

Innovo Broker

Teodosij Gologanov 60 1/5, 1000 Skopje, Macedonia; Phone: + 389/2/3120 941 Fax: + 389/2/ 3110 950; brokeri@innovobroker.com.mk

Брокерска куќа
ИНОВО БРОКЕР
Бр. 02-245
05.10.2022

Врз основа на Член 116 од Законот за хартии од вредност и Член 49 од Статутот на брокерската куќа Иново Брокер АД Скопје, на својата Седница одржана на ден 05.10.2022 година, Одборот на Директори на брокерската куќа Иново Брокер АД Скопје донесе измени и дополнувања на

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА РАБОТЕЊЕ

На Брокерската куќа ИНОВО БРОКЕР АД Скопје, член на Македонската Берза АД Скопје и на Централниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје и овластена за тргување на Македонската берза со кои општи услови се уредуваат меѓусебните права и обврски на брокерската куќа и клиентот

ДЕФИНИЦИИ

Член 1

Изразите што се употребени во овие општи услови на работење го имаат следново значење, доколку во одделен случај од текстот на договорот не произлегува поинаку.

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ – хв се акции издадени од акционерски друштва и од командитни друштва со акции, акции во инвестициските фондови кои работат според Законот за инвестициски фондови, обврзници, инструменти на пазарот на пари, деривативни финансиски инструменти, потврда за странска хартија од вредност, сертификат за депозит и други финансиски инструменти кои според Комисијата се сметаат за хартии од вредност. Овие хартии од вредност се неограничено преносливи.

БЕРЗАНСКО ПОСРЕДУВАЊЕ т.е. Берзанска трансакција означува купување и продажба на хартии од вредност котирали на Официјалниот пазар, односно регистрирани на Редовниот пазар на Берзата, и сите други трансакции согласно Анексите на Правилата за тргување

НАЛОГ ЗА КУПУВАЊЕ или НАЛОГ ЗА ПРОДАВАЊЕ или НАЛОГ е еднострана инструкција на клиентот, со кој на брокерската куќа и се дава да изврши определена трансакција со хартии од вредност за сметка на клиентот, на начин и под услови од овие општи услови на работење и договорот.

ПРИЕМ НА НАЛОГОТ е прием на налогот од страна на брокерската куќа и негово внесување во книгата на налози

ИЗВРШУВАЊЕ НА НАЛОГОТ или ТРАНСАКЦИЈА или СКЛУЧУВАЊЕ НА ТРАНСАКЦИЈА значи склучување на куповни односно продажни правни зделки / трансакции со хартии од вредност врз основа на налозите на клиентот

Innovo Broker

Teodosij Gologanov 60 1/5, 1000 Skopje, Macedonia; Phone: + 389/2/3120 941 Fax: + 389/2/ 3110 950; brokeri@innovobroker.com.mk

ПОРАМНУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ е исполнување на паричните обврски и обврските на пренос на хартии од вредност од извршениот налог на начин и под услови, како што определуваат соодветните прописи.

СМЕТКА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ е сметка за хартии од вредност во сопственост на клиентот, а која што се води во електронска форма во базата на Централниот депозитар за хартии од вредност.

ОРГАНИЗИРАН ПАЗАР НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ или БЕРЗА е пазар на хартии од вредност кој што на јавноста и е достапен посредно или непосредно, каде што тргувањето се одвива редовно и кој што е уреден и е под надзор на надлежните органи.

ТРГУВАЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ подразбира склучување на правни зделки на купување, односно продажба на хартии од вредност.

ДОГОВОР ЗА БЕРЗАНСКО ПОСРЕДУВАЊЕ е договор врз кој брокерската кука за платен надомест се обврзува да ги извршува налозите за сметка на клиентот.

ДЕПОЗИТАР НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ е акционерско друштво, коешто во Република Македонија, врз основа на дозвола од Комисијата за хартии од вредност, извршува услуги на регистрација на хартии од вредност, порамнување на трговски трансакции, нетрговски преноси и други услуги во согласност со соодветните прописи.

СООДВЕТНИ ПРОПИСИ се законски и подзаконски акти, правила, односно постапки, коишто секогаш важат на територијата на Република Македонија.

ИЗВЕСТУВАЊА се писмени или усни известувања, коишто се определени во член 35 од овие општи услови на работење.

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ е лице, кое врз основа на поседување на дозвола за работење на брокер има право да склучува договори, да прима и извршува налози и да прима и посредува, односно да дава други известувања.

ТАРИФА НА БРОКЕРСКАТА КУКА секогаш подразбира важечка тарифа на брокерската кука која е јавно објавена.

РАБОТЕН ДЕН е ден (освен саботите, неделите и празниците), во кои работи брокерската кука, доколку овие општи услови на работење, односно договорот не определуваат поинаку.

РИЗИЦИ

Член 2

Вложувањата во хартии од вредност се ризични, затоа клиентот, со самото потпишување на Договорот за соработка во берзанска трговија со хартии од вредност (во понатамошниот текст: договор), потврдува дека е свесен и дека го прифаќа ризикот дека заради движењата на пазарот и други фактори што влијаат на пазарот на хартии од вредност, врз коишто брокерската кука нема никакво влијание, вредноста на хартиите од вредност, коишто се предмет на овој договор и на налогот, може неочекувано да се промени.

Брокерската кука на клиентот не му ја гарантира профитабилност на хартиите од вредност и не одговара пред клиентите или кое било друго лице за евентуална посредна или непосредна

Innovo Broker

Teodosij Gologanov 60 1/5, 1000 Skopje, Macedonia; Phone: + 389/2/3120 941 Fax: + 389/2/ 3110 950; brokeri@innovobroker.com.mk

штета, обврски или загуба која би настанала како флукуација на вредноста на хв на пазарите од извршувањето на дадените налози во согласност со договорот и општите услови.

Брокерската куќа настојува да ги добие сите потребни информации од клиентите во врска со нивното искуство во вложување во хартии од вредност и нивните финансиски можности и цели, значајни за заштита на нивните интереси.

БЕРЗАНСКО ПОСРЕДУВАЊЕ

Член 3

Брокерската куќа ги врши следниве услуги: продавање и купување на хв по услови и цени кои ќе ги одреди клиентот, а налози ги прима во рамките на своето работно време за работа со клиенти во работниот ден.

Член 4

Услугите поврзани со извршувањето на налозите и информирањето на клиентите Брокерската куќа го врши преку овластени брокери.

Брокерската куќа ги прифаќа т.е. прима и извршува налозите во согласност со применливите прописи и интерни акти, како и со други релевантни прописи и правила кои се применуваат на пазарот, каде што хв се предмет на тргување.

Налози за купување, односно продажба се примаат директно во седиштето или индиректно во филијалите на брокерската куќа кои имаат право на прием на налози и тоа во писмена форма, по телефон, по факс, по пошта.

За време на прием на налогот се смета моментот кога брокерската куќа на клиентот писмено (или електронски) ќе му го потврди приемот на налогот а тој соодветно ќе се нумерира во книгата на налози.

Содржина на налог

Член 5

По извршена регистрација на клиентот со Договор со клиент и запознавање со Општите услови на Брокерската куќа, клиентот со налогот ги определува пред се:

- датум, час и минута на давање на налогот
- рок на важност на налогот
- видот на налогот (за продажба/кupuвање)
- назив и опис на хв
- издавачот на хв
- Количина на хв
- цена по која ќе се извршува налогот (доколку постои)
- видот на налогот (описани во чл 6)
- други составни делови, кои овозможуваат разликување од хв со исти карактеристики

Член 6

Innovo Broker

Teodosij Gologanov 60 1/5, 1000 Skopje, Macedonia; Phone: + 389/2/3120 941 Fax: + 389/2/ 3110 950; brokeri@innovobroker.com.mk

Основни видови налози што странката може да и ги даде на брокерската куќа:

1. Пазарен налог е дневен налог каде клиентот не утврдува ограничувања во цена, односно ја прифаќа најдобрата цена на пазарот.
2. Лимитиран налог - клиентот определува ценовни ограничувања и ја дефинира прифатливата цена за купување (највисоката цена) или за продавање (најниската цена). Лимитираниот налог за купување може да се реализира по утврдената цена или пониска. Лимитираниот налог за продавање може да се реализира по утврдената цена или повисока;
Брокерската куќа прифаќа следни видови на лимитирани налози
3. Пазарен во лимитиран- клиентот не утврдува ограничувања во цената, односно ја прифаќа најдобрата цена на пазарот, при што доколку налогот во фазата на отворен пазар не се изврши во целост остатокот од налогот се трансформира во лимитиран налог за преостанатата количина по цена по која е делумно извршен или по аукциската цена формирана во фазата на отворање на пазарот или при прекинувачка аукција.
4. Стоп налог- клиентот дефинира стоп цена, при што, во моментот на нејзиното достигнување на пазарот, налогот се активира како пазарен налог (стоп пазарен налог) или лимитиран налог (стоп лимитиран налог)

Налози со дополнителни услови за реализација се:

- ☐ Налог со дополнителен услов за реализација - изврши или откажи - се извршува во согласност со ограничувањата за внес и извршување на налозите согласно режимот на тргување и фазата на пазарот. Нереализирана количина од налогот автоматски се отстранува од БЕСТ системот. Употребата на други дополнителни или специјални услови при внес на налогот изврши или откажи не е дозволена.
- ☐ Налог со скриена количина - е налог кој не ја прикажува целокупната количина на налогот внесен во БЕСТ системот. На пазарот е прикажана само видливата количина/дел на налогот, а остатокот од налогот е внесен во системот како скриена количина. Употребата на други дополнителни услови при внес на налогот со скриена количина не е дозволена. Со одлука на Одборот на директори на Берзата се определува минимална вредност на налогот со скриена количина, соодност меѓу видливата и скриената количина и другите услови за извршување на налогот со скриена количина.

Налози со дополнителни услови за рокот на важност:

- ☐ Дневен налог - важи само на денот на внес на налогот во БЕСТ системот. Нереализираните дневни налози автоматски се отстрануваат од БЕСТ системот после официјализирање на денот на тргување;

Innovovo Broker

Teodosij Gologanov 60 1/5, 1000 Skopje, Macedonia; Phone: + 389/2/3120 941 Fax: + 389/2/ 3110 950; brokeri@innovobroker.com.mk

□. Налог со важност до одреден датум - важи од моментот на внес во БЕСТ системот, па се додека не се реализира или до одреден датум. Овој налог е валиден најмногу триесет (30) календарски денови од денот на неговото внесување.

Налог со специјален услов за реализација на количината - все или ништо - овозможува купување или продажба на хартија од вредност со едно внесување до утврдена цена, а во рамките на лимитите утврдени со Правилата за тргување на МБХВ, при што налогот мора да биде целосно извршен преку една или повеќе истовремени трансакции. Употребата на дополнителни услови за реализација на налогот не е дозволено. БЕСТ системот не дозволува внес на налог со специјален услови за реализација на количината "се или ништо" доколку на спротивната страна нема друг налог или доколку налозите на спротивната страна не го исполнуваат целосно условот за "се или ништо".

Налози за реализација на блок трансакции се:

1. Системски блок налог кој може да биде Б1 или Б2 во зависност од денот на порамнување на трансакцијата. Условите за реализација на системски блок налог се определени со Правилата за тргување на МБХВ.
2. Налог за Административна Блок трансакција (административен блок) која се извршува надвор од редовното тргување. Условите за реализација на административниот блок налог се определени со Правилата за тргување на МБХВ.

Член 7

Налозите се внесуваат веднаш по приемот од клиентот и нивниот потпис или во согласност со дадените инструкции. Брокерската куќа ќе постапува со овој налогите со внимание на добар стопанственик.

Член 8

Доколку клиентот, по приемот на налогот од страна на брокерската куќа ја промени цената, количината или кој и да е друг елемент од налогот, се смета дека го повлекла првичниот налог и дека дала нов налог. Клиентот може својот налог да го промени или да го повлече, само ако брокерската куќа, врз основа на првичниот налог на клиентот сеуште не ги купила, односно продала хартиите од вредност. Брокерската куќа има право да наплати манипулативни трошоци за неизвршениот налог, доколку истите се пропишани во тарифникот.

Член 9

Брокерската куќа има право да го одбие приемот и извршувањето на налогот во случај ако според нејзино мислење налогот, односно неговото извршување, е во спротивност со соодветните прописи или со деловната политика на брокерската куќа, доколку е во клиентот не обезбедил адекватна количина на хв за извршување на налогот за продажба или адекватен износ на парични средства потребни за извршување на куповниот налог

Innovo Broker

Teodosij Gologanov 60 1/5, 1000 Skopje, Macedonia; Phone: + 389/2/3120 941 Fax: + 389/2/ 3110 950; brokeri@innovobroker.com.mk

Член 10

Брокерската куќа сите налози на клиентите ги евидентира и ги извршува согласно соодветните позитивни законски прописи и тоа според редоследот на приемот на налозите.

Член 11

За извршување на услугите на берзанско посредување, клиентот на брокерската куќа и плаќа надомест и ги плаќа трошоците што произлегуваат и се поврзани со берзанското посредување, во висина и на начин, определен во секогаш важечката тарифа на Брокерската куќа, доколку со Договорот, или со некој друг акт, не е определено поинаку. Клиентот е должен да ги плати надоместоците и трошоците од претходниот став на овој член пред извршувањето на налогот, освен ако со договорот не е определено поинаку или ако Брокерската куќа не му постави на клиентот поинакви барања. Во надоместот на Брокерската куќа покрај цената за нејзино извршување на услугите на берзанското посредување, пресметани се и провизиите, односно трошоците од трансакциите со хартии од вредност, и тоа берзански провизии, провизии на Централниот депозитар на хартии од вредност. Сите евентуални даноци, такси и други оптоварувања (во продолжение: даноци) се на товар на клиентот и Брокерската куќа нема никакви обврски по тој основ, како пријавување на даноци/такси, плаќање на истите и сл.

Член 12

Брокерската куќа во случај на извршување на налогот за продажба, ќе ги пресмета и ќе ги наплати надоместокот и останатите гореспоменати трошоци од претходниот член на овие општи услови на работење, преку задржување на провизиите и исплата на нето сума на трансакциската сметка на клиентот, освен доколку не е поинаку договорен начинот на исплата на клиентот.

Член 13

Клиентот се обврзува дека пред извршувањето на налогот за купување а најдоцна до порамнувањето, на клиентската сметка на Брокерската куќа ќе ги депонира потребните средства, согласно Договорот, чија висина, за секој налог, зависно од нејзиниот вид и од условите на пазарот го определува лице овластено од Брокерската куќа.

Член 14

Брокерската куќа, во случај на отповикување на налогот за купување, во врска со кој Клиентот депонирал средства, неискористените средства ќе ги уплати (врати) на трансакциската сметка на клиентот, согласно договорот, следниот ден по отповикувањето на налогот, во врска со кој странката депонирала средства, ако во договорот не е договорено поинаку, или ако клиентот не одлучи

Innovo Broker

Teodosij Gologanov 60 1/5, 1000 Skopje, Macedonia; Phone: + 389/2/3120 941 Fax: + 389/2/ 3110 950; brokeri@innovobroker.com.mk

поинаку но во согласност со Одлуката за начин на работа со посебната сметка на Комисијата за хартии со вредност.

Во случај на нереализирање на налогот, од причина поинаква од отповикувањето на налогот, или во случај ако има вишок на средства од депонираните средства за порамнување на обврските кои произлегуваат од налогот за купување (во продолжение: неискористени средства), се постапува согласно барањето на клиентот. Доколку клиентот сака истите да ги искористи за подоцнежни налози за купување, тогаш истите остануваат на клиентската сметка но во согласност со Одлуката на работа со посебната сметка на Комисијата за хартии од вредност. Доколку клиентот бара средствата да се вратат, Брокерската куќа е должна неискористените средства да ги уплати на сметката на клиентот, наведена во договорот/налогот, во најкраток можен рок.

Депонираните средства, односно неискористените средства, не се сметаат за депозит и за нив не се пресметува никаква камата.

Член 15

Доколку клиентот, во согласност со член 13, односно член 14, од овие општи услови на работење, на Брокерската куќа депонирал средства на клиентската сметка, за исполнување на паричните обврски од налогот за купување, износот платен за купување, се порамнува од депонираните средства. Ако Брокерската куќа не побарала депонирање на средства во времето на изготвување на налогот, или ако износот на депонираните средства не е доволен за порамнување на паричните обврски од купувањето на хартии од вредност, клиентот е должен веднаш по известувањето од страна на Брокерската куќа, но најдоцна до порамнувањето, да ги доплати потребните парични средства, освен ако не е поинаку договорено со Брокерската куќа.

Член 16

Брокерската куќа се обврзува по порамнувањето на обврските да го уплати износот на примените средства од извршениот налог за продажба, намален за одбитоците во согласност со овие општи услови на работење, договорот и важечкиот тарифник на сметката на клиентот наведена во договорот, односно налогот, најдоцна следниот работен ден од приемот на средствата т.е. од денот на порамнувањето, освен ако клиентот и Брокерската куќа не се договорат поинаку.

Член 17

Брокерската куќа го известува клиентот и дава извештај за реализираните трансакции / порамнувањето на обврските од склучените трансакции, на начин договорен со клиентот.

Член 18

Брокерската куќа е должна да го известува клиентот за евентуалните судири меѓу интересите на клиентот и интересите на Брокерската куќа, односно интересите на другите клиенти на Брокерската куќа. Брокерската куќа е должна да работи на начин со која ќе се минимизира можноста за судир на интереси меѓу клиентите, Брокерската куќа, и/или лицата вработени во Брокерската куќа.

Innovo Broker

Teodosij Gologanov 60 1/5, 1000 Skopje, Macedonia; Phone: + 389/2/3120 941 Fax: + 389/2/ 3110 950; brokeri@innovobroker.com.mk

Член 19

Брокерската куќа смее да купува хартии од вредност од налогот за продажба на клиентот за сметка на редовно вработен службеник на Брокерската куќа, односно на клиентот да и продаде хартии од вредност од страна на редовно вработен службеник на Брокерската куќа. Вработените можат да вкрстат трансакции со клиенти на Брокерската куќа.

Член 20

Брокерската куќа смее во согласност со секогаш важечките прописи да собира, да води, да обработува и да чува податоци поврзани со овие општи услови на работење.

Грижа

Член 21

При извршување на работи според овие општи услови на работењето Брокерската куќа ќе се однесува со грижа на добар стопанственик и добар познавач на соодветните позитивни законски прописи.

Член 22

Клиентот се обврзува дека за непречено извршување на услугите во берзанската трговија со хартии од вредност на Брокерската куќа, на нејзино барање ќе и достави соодветна документација, односно направи достапни соодветно потребни информации и податоци. Клиентот е должен да ја известува Брокерската куќа за сите околности, коишто се важни за извршување на услугите на Брокерската куќа во согласност со овие општи услови на работење и договорот.

Одговорност

Член 23

Брокерската куќа нема да биде одговорна пред клиентот или трети лица и не одговара за евентуалната непосредна или посредна штета, обврските и/или загубата што произлегува од ризиците што ги превзема самиот клиент, освен во случаи утврдени со овие општи услови, а исто така Брокерската куќа не е одговорна за дејствија или пропусти на трети лица кои се одговорни за водењето на хв и средствата на клиентот.

Без оглед на другите одредби

Клиентот се обврзува дека на Брокерската куќа ќе и ја плати секоја штета, трошоци и дека воопшто ќе ја ослободи од сите обврски настанати кон Брокерската куќа од односот кон кое и да е лице, коишто се последица од извршувањето на услугите според овие општи услови на работење и договорот, освен во случај на однесување со умисла или голема негрижа на Брокерската куќа, чијашто содржина се оценува согласно со стандардите за грижливост на добра членка на Македонската берза.

Innovo Broker

Teodosij Gologanov 60 1/5, 1000 Skopje, Macedonia; Phone: + 389/2/3120 941 Fax: + 389/2/ 3110 950; brokeri@innovobroker.com.mk

Член 24

Клиентот ги презема од Брокерската куќа сите обврски од услугите според овие општи услови на работење и договорот, коишто Брокерската куќа ги извршила за нејзина сметка.

Доцнење со плаќање

Член 25

Клиентот, во случај на доцнење со плаќање на која и да е доспеана и непорамната обврска, во врска со овие општи услови и договорот е должна на Брокерската куќа да и надомести за направената штета.

Промени на општите услови на работењето

Член 26

Во случај на промена на соодветните прописи или/и одлуки на кој и да е орган на власта, односно орган со јавни овластувања, коишто влијаат на исполнувањето на обврските на Брокерската куќа, според овие или во врска со овие општи услови на работење, договорот и налогот (во продолжение: промена на прописи), Брокерската куќа според сопствена проценка и одлука има право:

- ☐ да ги измени, односно да ги дополни овие општи услови на работење, односно наведениот договор, во согласност со таквата промена на прописите и согласноста на странката, или
- ☐ да отстапи од наведениот договор.

Ако клиентот, во случај под (☐) од претходниот став од овој член, не се согласува со таква промена, односно дополнување Брокерската куќа има право веднаш да отстапи од наведените договори.

Се претпоставува дека клиентот се согласува со промените на општите услови на работење и наведените договори, ако во рок од 7 работни дена од известувањето од страна на Брокерската куќа за промените, односно дополнувањата на овие општи услови на работење и наведениот договор, писмено не ја извести Брокерската куќа за тоа дека не се согласува со тие промени, односно дополнувања.

Член 27

Без оглед на одредбата од претходниот член на овие општи услови на работење, Брокерската куќа има право еднострано да ги промени, односно да ги дополни овие општи услови на работење, доколку со таквите промени, односно дополнувања, суштински не навлегува во правата и обврските

The logo for Innovo Broker features a stylized circular emblem above the company name. The emblem consists of a circle with a curved line passing through it, resembling a stylized 'i' or a dynamic shape. The text 'Innovo Broker' is written in a large, bold, sans-serif font.

Teodosij Gologanov 60 1/5, 1000 Skopje, Macedonia; Phone: + 389/2/3120 941 Fax: + 389/2/ 3110 950; brokeri@innovobroker.com.mk

на клиентот (во продолжение: суштински промени), според овие и во врска со овие општи услови на работење и договорот.

Непочитување на обврските

Член 28

Во случај на непочитување на обврските согласно со овие и во врска со овие општи услови на работење, договорот и налогот, (во продолжение: непочитување на договорните обврски), секоја страна може да отстапи од договорот и да бара оштета од другата договорна страна.

Член 29

Клиентите се согласуваат:

дека Брокерската куќа во случај клиентот да не ги почитува договорните обврски, има право да ги наплати побарувањата.

Траење на договорниот однос

Член 30

Времетраењето на договорот и условите за отстапување од него во случаите коишто не се наведени во овие општи услови на работење, клиентите ги договараат во самиот договор.

Во случај на откажување на наведениот договор, од причини наброени во овие општи услови на работење и наведениот договор, наведениот договор се продолжува до конечното порамнување на сите обврски на странката и Брокерската куќа според тој договор, односно трансакциите склучени пред откажувањето.

Деловна тајна

Член 31

Заради заштита на интересите на клиентот, Брокерската куќа се обврзува дека сите податоци и информации кои ги дознала при извршување на договорот, или во врска со извршување на договорот, ќе ги третира како деловна тајна

Податоците и информациите од став 1 на овој член можат да се соопштат во следните случаи:

- ако клиентот дал писмена согласност за нивно откривање;
- на писмено барање или налог на надлежен суд;
- на барање на Комисијата за хартии од вредност за вршење на контрола врз работењето на Брокерската куќа;

Innovo Broker

Teodosij Gologanov 60 1/5, 1000 Skopje, Macedonia; Phone: + 389/2/3120 941 Fax: + 389/2/ 3110 950; brokeri@innovobroker.com.mk

- на писмено барање на Народната банка за потребите на супервизијата;
- на Управата за финансиско разузнавање во согласност со закон;
- на писмено барање на друг орган овластен со закон.

Податоците и информациите кои Брокерската куќа е должна да ги доставува до органи и институции согласно со закон, а кои претставуваат деловна тајна на Брокерската куќа, се сметаат за службена тајна.

Судска надлежност и избор на правото

Член 32

Евентуалните спорови од договорните односи, коишто се темелат врз овие општи услови на работење, клиентот и Брокерската куќа ќе ги решаваат договорно, а во случај на судски спор договараат надлежност на стварно надлежниот суд во Скопје.

За проценка на сите договорни односи, коишто се темелат на овие општи услови на работење се користи македонското право.

Без оглед на првиот став на овој член Брокерската куќа може да ги остварува своите права кај кој и да е надлежен суд.

Ништовност на одредбите

Член 33

Неважењето или неизвршливоста на одделна одредба на овие општи услови и договорот, не влијае на важноста и извршноста на другите одредби.

Во случај некоја одредба од овие општи услови на работење да е неважечка или неизвршлива, Брокерската куќа под услови од член 26 и 27 од овие општи услови на работење, таквата одредба, ќе ја надомести со нова којашто е најблиска до неважечката, односно одредбата што не може да се исполни. Во случај кога некоја одредба од договорот, е неважечка или неизвршлива, странката и Брокерската куќа таквата одредба ќе ја надоместат со нова, којашто е најблиска до неважечката, односно до одредбата што не може да се исполни.

Отстапување на договорот и правата

Член 34

Брокерската куќа е должна да го извести клиентот за склучување и порамнување на трансакцијата со хартии од вредност во рок од два дена по денот на порамнувањето. Брокерската куќа може да го извести клиентот на начин кој е претходно дефиниран со клиентот (лично преземање на извештајот, по електронска пошта, пошта, факс или телефонска порака или СМС).

Innovo Broker

Teodosij Gologanov 60 1/5, 1000 Skopje, Macedonia; Phone: + 389/2/3120 941 Fax: + 389/2/ 3110 950; brokeri@innovobroker.com.mk

Извештајот содржи податоци за: (називот на издавачот на хартиите од вредност со кои е тргувано, видот, родот и класата на хартиите од вредност со кои е тргувано, видот на налогот - куповен или продажен, количината на хартиите од вредност со кои е тргувано, цената по која хартиите од вредност се купени, односно продадени, надоместокот за извршената трансакција, датумот на приемот на налогот за тргување и датумот на порамнување на трансакцијата.

Членство во саморегулирачка организација

Член 35

Брокерската куќа е членка на Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје и на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје

Одбор на директори
Претседател



Камен Диков